

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Преглед на приходите
по договор, донатор и партнери
за 2014 година

1. Општи информации за ЦЕА

а) Лого



б) Адреса

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

Бул. „Јане Сандански“ 63/3

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 (0)2 24 44 766

Моб: + 389 71 310 974

TIN: 4030003479278

Рег. 5763061 според законот за НГО

в) Број на сметка

Стопанска Банка АД Скопје

Број на сметка 200000856268559

д) Веб страна и е-mail

www.cea.org.mk

www.mkbudget.org

info@cea.org.mk

makmar2000@yahoo.com

2. Мисија и цели на ЦЕА

Мисијата на ЦЕА е континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и невладините институции.

Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и знаење да помогнат оваа визија да стане реалност.

ЦЕА е основана во март 2003 година.

Цели на ЦЕА се:

1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики;
2. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.

Преглед на приходите за 2014 година по договор и донатор

Преглед на приходи на ЦЕА за 2014 год по договор, донатор/клиент и партнери					
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност во МКД	%
2014	Грант - ОБИ - Меѓународно партнерство за буџети	11/2013-6/2015	ЦЕА продолжува да биде партнер со светски познатиот Меѓународното буџетско партнерство-ИБП во процесот на спроведување на Анкетата за отворен буџет за Македонија, а за прв пат оваа година Македонија преку ЦЕА е дел од пилот - активности за спроведување на буџетскиот Тракер (www.obstracker.org , OBS Тракер). Сепак, ИБП не беше во можност да добие коментари за нацрт прашалникот за отворен буџет од Владата на Македонија.	261.132	3%
2014	Грант - Добро владеење преку подобра фискална транспарентност - Словак Балкан Фонд 2 транша	11/2013-3/2014	Во 2013 ЦЕА доби грант од SlovakAid за спроведување на проектот: Добро владеење преку подобра фискална транспарентност. Главен мотив за овој проект се инцидентите кои се случија на 24ти декември 2012 година, за време на донесувањето на Буџетот на Република Македонија, кога претставниците на опозицијата и новинарите беа насилно изнесени од Парламентот на Р.М и државниот Буџет беше донесен само од страна на претставниците на Владата. Со користење на препораките од Комисијата која се формираше за да ги утврди фактите на тој ден, светските најдобри практики и експертското знаење во таа област ние ќе предложиме препораки за да се надминат тие прашања и да се подобри фискалната транспарентност и отчетност на Владата на Република Македонија	45.463	0,44%

Преглед на приходи на ЦЕА за 2014 год по договор, донатор/клиент и партнери					
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност во МКД	%
2014	Грант - ЕУ ИПА за Граѓанско општество	3/2014-9/2015	Коалиција за буџетски мониторинг, мониторинг на буџетскиот процес на ЕЛС во РМ , Финансиран од CSF EU IPA. Центарот за економски анализи, во партнерство со Форум ЦСРД, идентификуваа потребата за подобрување на транспарентноста на буџетскиот процес меѓу ЕЛС како прашање што бара подобрување. Целта на зголемена транспарентност на процесот на општинскиот буџет во Македонија е да се охрабрат граѓаните да земат поактивна улога во приоритизација на локалните јавни расходи и покрај вклученоста на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки. Акцијата е поддржана од Програмата на ЕК, за граѓанското општество ИПА. Во насока на подобрување на капацитетите на локалните граѓански организации, посебна методологија за мониторинг беше развиена, беа избрани суб-грантисти а основните организации беа обучени да ги подобрат своите знаења за буџетскиот процес и законската рамка за финансирање на локална самоуправа. Сите локални организации заедно со ЦЕА и ФОРУМ стана дел од неформалната група Коалицијата за буџетски мониторинг со зголемен интерес за натамошно проширување.	4.463.399	43%
2014	Грант - ЕУ ЕИДХР – Европски инструмент за демократија и човечки права	2/2014-2/2015	Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџет базиран на перформанси . Проектот е финансиран од ЕИДХР програмата на ЕУ а имплементиран од ЦЕА во партнерство со ИДСЦС. Во рамки на проектот објавени се 4 студии: Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници, Буџет базиран на перформанси - за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста, Студија за јавната политика, Физибилити студија. Поради потребата за развој на капацитетите за воведување на концептот за буџетските корисници, ЦЕА & ИДСЦС организираа и спроведува студиско патување во Финска за претставници на буџетските корисници за прибирање на искуства во делот на извршување на буџетот. Знаењето и информациите од искуствата во Финска беа споделени со други претставници на буџетскиот корисници преку национална работилница на која присуствуваа претставници од корисниците на Централниот буџет во Македонија.	3.952.686	39%

Преглед на приходи на ЦЕА за 2014 год по договор, донатор/клиент и партнери					
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност во МКД	%
			Националната конференција организирана на тема Буџетирање по перформанси во организација на ЦЕА, имаше говорници - експерти од Словенија, ММФ Македонија, локални експерти.		
2014	Грант - OSI Think thank fund институционална поддршка	7/2014-6/2015	ЦЕА предложи отворен предлог до OSI Think thank fund за институционална и програмска поддршка. ЦЕА ќе развие голем број на производи и ќе го зајакне својот институционален статус.	807.796	8%
2014	Сопствени приходи - Физибилити студија – Општина Кавадарци	2014	Физибилити студија за оправданост на договор за ЈПП за изградба на паркиралишта на територија на општина Кавадарци	239.000	2%
2014	Други сопствени приходи	2014	Разни договори за анализи, издржувања обуки и слично кои поединечно не надминуваат 60 000 денари	756.000	7%
2014	ВКУПНО			10.264.344	100%